

# УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

## МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

### Наслов на проектот:

*Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век*

*Traditional music culture in Stip at the end of the XIX and the beginning of the XX century*

### Главни истражувачи и истражувачки тим на проектот

- проф. м-р Владимир Јаневски
- проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска

### истражувачки тим:

- доц. м-р Благица Илиќ
- проф. м-р Горанчо Ангелов
- проф. м-р Валентина Велковска Трајановска
- проф. д-р Гоце Гавриловски

### студенти:

- Љупка Стефановска
- Бојан Петковски
- Тијана Јаневска
- Сања Ристова
- Габриела Атанасова
- 

### Научно подрачје, поле и област на проектот

Етнокорееологија, етномузикологија

### Вид на истражувањето

Применето

### Траење:

12 месеци

### Други институции – учесници во истражувањето

Музеј на град Штип

**Место на реализирање:**

Музичка академија – Штип, Центар за култура „Ацо Шопов“, Штип, Музеј на град Штип

**Цена на чинење на проектот**

200.000,00 ден.

**Опис на проектот:**

Музичката Академија на УГД , Штип, предвидува изработка на проект за афирмирање и валоризирање на градската култура на Штип од крајот на 19 и почеток на 20 век преку неколку фази:

- **Прва фаза:** теренски истражувања со однапред подготвени прашалници и водичи.
- **Втора фаза:** теоретски, практични и аудио-визуелни работилници за изучување на орската, музичката и облековната култура на два општествено-културни периоди ала Турка и ала Франга, изложба на оригинални носии и фотографии кои ја отсликуваат градската култура на Штип,
- **Трета фаза:** Целовечерен концерт во Центарот за култура „ Ацо Шопов,, кој ќе опфати наменски репертоар со сценски адаптации од Штипската традиционална култура.

**Главна цел на проектот :**

Едукативно афирмирање и валоризирање на музичката и облековната традиција на градот Штип преку соодветен мултимедијален пристап (едукативни-практични работилници, изложба и концерт)

**Цели на проектот:**

- Да се презентира орската, музичката и облековната традиција на градот Штип,
- Да се едуцира младата популација ( средношколци и студенти од градот Штип) како и останатата популација од градот, со соодветни стручни лица-предавачи од Музичката академија – Катедра за Етнокореологијата, Етномузикологијата и Народни инструменти,
- Да се афирмира дел од Штипската традиција преку сценско-уметничка презентација (изложба и концерт)

**Задачи на проектот:**

- Аудио/визуелна презентација на орски, вокално-инструментални емпириски материјали за градот Штип од теренски снимки и стручно-научни материјали од крајот на 19 и текот на 20 век. Презентацијата ќе се изведе со помош на видео прожектор;
- Работилници со практична демонстрација и изучување на традиционални ора од градот Штип : (Повраќаница, Калјдиското, Арнаутската, Крстачката, Потрчулка, Џанката, Клекуката, Ситното);
- Работилници за презентирање и изучување на вокалната и инструменталната традиција на градот Штип;
- Работилници за презентирање и изучување на облековната градска култура на Штип.
- Едукативна изложба која ќе опфати неколку сегменти:
  - **фотографии** од орската, музичката и облековната култура на градот Штип од крај на 19 и прва половина на 20 век;
  - **изложба на традиционални носии** од градската средина во Штип со акцент на носии од два модни стила ала Турка и ала Франга
  - **музички инструменти** автентични за музичката традиција од градот Штип
  - **реквизити за игра** ( користени и во соборската и во обредната култура на населението)
  - Реализирање на концерт во времетраење од 60 минути насловен како „Некогаш во Штип...“

#### Целна група:

- Средношколци од неколку училшта во градот Штип
- Студенти од Музичката академија
- Општа публика – заинтересирани граѓани од градот Штип

#### Очекувани резултати од проектот:

- да се изучат одреден број на традиционални ора, песни и инструментални мелодии од традицијата на градот Штип кај целната група од страна на стручни лица, преку практична демонстрација и изучување на предвидените содржини,
- да се стекнат сценско-визуелни сознанија за музичката традиција на Штип кај целната група преку работилници, изложба и концерт,
- да се организира и реализира концерт на Ансамбл Македонија од Скопје со тематски репертоар од материјалното и духовното наследство на градот Штип,
- да се претстави и заштити автентичноста на орската, музичката и облековната култура во Штип од крајот на 19 и поч. на 20 век,